


Откако ќе ја потврдите Вашата порачка ќе бидете редиректирани кон веб страницата на Casys, каде ќе треба да ги внесете податоците од платежната картичка за да го комплетираете плаќањето.



#### Online систем за плаќање

За дополнителни информации поврзани со процесот на плаќање, Ве молиме обратете се во Дежурниот Центар на КаСис, +389 2 3293 888

Број на платежна картичка  \*

Име на имателот на платежната картичка  \*

Тип на платежната картичка  \*

Важност на платежната картичка  /  \*

CVV2/CVC2  \*

Име на банката  \*

Телефонски број на дежурниот центар на банката издавач на картичката  \*

Трговец

Износ  \* MKD

Детали  \*

Полињата означени со ѕвездичка "\*" се задолжителни.

Име:

Презиме:

Телефонски број:

E-mail:

Поштенски број:

Адреса:

Град:

Земја:

Пополнете ја формата со валидни податоци:

**1. Број на платежна картичка:**

Точниот број на Вашата платежна картичка.

**2. Име на имателот на платежната картичка:**

Цело име на имателот на платежната картичка, онака како што е запишано на самата платежна картичка.

**3. Тип на платежната картичка:**

Изберете го типот на платежната картичка.

**4. Важност на платежната картичка:**

Внесете го датумот до кога важи платежната картичка, онака како што е запишано на платежната картичка.

**5. CVV2 / CVC2:**

Внесете го троцифрениот код кој се наоѓа на задната страна од платежната картичка.

**6. Име на банката:**

Име на банката издавач на Вашата платежна картичка.

**7. Телефонски број на дежурниот центар:**

Телефонски број на дежурниот центар на банката издавач на Вашата платежна картичка, како што е наведено на платежната картичка.

Преостанатите податоци во формата автоматски се пополнуваат, согласно направениот избор на клиентот на интернет страната на трговецот.

По пополнување на формата, притиснете го копчето „**Продолжи**“.

Се отвара нова страница, таа содржи детали за трансакцијата и две копчиња - „Потврди“ и „Откажи“

Online систем за плаќање

Идентификационен број	Платежна картичка	Тип на платежната картичка	Трговец	Износ	Датум	Опис	Статус
100552	990759****1012	Domestic	77777	105.19 MKD	20.05.2009 09:59	Invoice 1000	New

[За нас](#) | [Контакт](#) | [Назад](#) | [Инструкции](#) | [Возврат](#) | [Приватна](#)

За да се комплетира плаќањето притисни „**Потврди**“. Се отвора нова страница која содржи потврда дека трансакцијата е пратена во процесинг центарот.

